

Известување за концентрација која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе обезбедува услуги на паметни енергетски системи на потрошувачи трети лица во Германија и остатокот на Европа, од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и ТрансетБВВ ГмбХ (TransnetBW GmbH), со регистрирано седиште на Парисер Плац, Ослоер Штрассе 15-17, 70173 Штутгарт, Германија (предмет бр. 08-36/2021)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 09.03.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе обезбедува услуги на паметни енергетски системи на потрошувачи трети лица во Германија и остатокот на Европа, од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и ТрансетБВВ ГмбХ (TransnetBW GmbH), со регистрирано седиште на Парисер Плац, Ослоер Штрассе 15-17, 70173 Штутгарт, Германија.

Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) е дел од Фолксваген Груп (Volkswagen Group). Фолксваген Груп (со седиште во Германија) е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, камп-возила, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила, како и помошни финансиски услуги и услуги на осигурување, како и решенија за услуги на мобилност.

Фолксваген Груп ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

TNBW е германски оператор на електропреносен систем со седиште во Штутгарт, Германија. TNBW управува со голем дел од електропреносниот систем во Баден-

Виртемберг. TNBW е зависно друштво во целосна сопственост на ЕнБВВ Енерги Баден-Виртемберг АГ (EnBW Energie Baden-Württemberg AG, со седиште во Германија. EnBW е интегрирано друштво за снабдување со енергија.

EnBW не е присутно во Северна Македонија и нема остварено приход на македонскиот пазар во претходната година.

Друштвото за заедничко вложување (со седиште во Германија) ќе обезбедува консултански услуги во однос на паметни енергетски системи.

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира како *пазар за ИТ-консултантски услуги*.

Што се однесува до географскиот опсег на релевантниот пазар за концентрацијата, за целите на ова Известување Подносителите предлагаат релевантниот географски пазар да се дефинира *најмалку на Европско ниво*. Во секој случај, имајќи ја во предвид надлежноста на Комисијата да ги анализира условите на конкуренцијата на територијата на Република Северна Македонија, Подносителите доставуваат оценка на конкуренцијата на *националната територија на Република Северна Македонија*.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.

11.03.2021 година
Скопје